

# Ризница на Евангелието

Тематско проучување на Библијата



## 23. Домашна библиска студија - 23

### ИСТРАЖЕН СУД

Пред да поминеме на проучување на овој значаен предмет, да ја прегледаме за момент нашата претходна лекција. Ќе се сетите дека проучувавме за најдолгиот пророчки период кој се наоѓа во Светото Писмо. Тој период за кој се зборува во Книгата на пророкот Даниел 8:14 нè доведува до очистување на светилиштето. Видовме дека тие 2300 дена (години) започнуваат во 457. година пред Христа и дека периодот од 70 недели или 490 години е отсечен од тие 2300 години. Тие 70 недели го означуваат времето на првото Христово доаѓање, Неговата смрт и крајот на проверката за Евреите како нација. Остатокот од 1810 години во пророштвото досегаат до 1844. година кога треба да отпочне чистењето на небесното светилиште.

Светилиштето на земјата во времето на Мојсеј било симбол на вистинското светилиште на небото. Во светилиштето имало две одделенија. Во првото одделение или светињата, свештеникот ја одржувал секојдневната служба. Еднаш годишно, на Денот на помирувањето, првосвештеникот влегувал во светињата над светињите за да ја очисти. Исто така и Христос, кога по воскресението се вознел на небото, ја започнал својата служба во првото одделение на небесната светиња. Во 1844. година според најсигурната пророчка реч, требало да започне чистењето на светињата и тогаш Христос влегол во светињата над светињите да го изврши завршното дело на очистување, и тогаш започнал истражниот суд.

„Сцените што се поврзани со завршното дело на очистување, мошне се свечени. Во прашање се мошне значајни и важни интереси. Сега горе во небесното светилиште заседава суд. Ова дело е во тек веќе многу години. Набргу - никој не знае кога, ќе се помине на случаите на живите. Нашиот живот ќе се разгледува во возвишеното присуство на Бога“ (Големата борба 490).

**Што ќе направи Христос при своето доаѓање и врз основа на што? (Матеј 16,27; Откровение 22:17;20:12).**

**ЗАБЕЛЕШКА:** „Секоја човечка постапка ќе се разгледа пред Бога и ќе биде регистрирана како верност или пак како неверност. Покрај секое име во небесните книги со стравотна точност ќе биде запишан секој лош збор, секоја себична постапка, секоја неисполнета должност, секој таен грев, секое па дури и највештото прикривање. Занемарувањето на предупредувањата дадени од Бога, укорите, напразно пропуштеното време, неискористените прилики, влијанието на доброто или на злото со своите далекусежни последици - сето тоа верно го запишал ангелот записничар“ (Големата борба, 482).

„Кога би можело да се повлече завесата што го дели невидливиот свет од видливиот и кога човечките синови би можеле да ги видат ангелите што го запишуваат секој збор и секое дело со кое ќе мора да се сретнат на судот, колку зборови што секој ден се изговараат би останале неизговорени, а колку дела ненаправени!“ (Големата борба 487).

### **Колку книги се спомнуваат во Светото Писмо?**

ОДГОВОР:

1) **Спомен книга** за оние што се плашат од Бога и го почитуваат името Негово (Малахија 3:16).

2) **Книга за беззаконија** (Еремија 2:22).

3) **Книга за секој поединец** (Псалм 139:15,16).

4) **Книга за животот** (Откровение 20:12).

### **На кого единствено ќе му се даде право на вечен живот? (Јован 3:16,36).**

**Во чие присуство споменатите книги внимателно ќе бидат прегледани? (Даниел 7:9,10).**

ЗАБЕЛЕШКА: Во времето на истражниот суд и праведните и непокајаните сè уште се во своите гробови. Меѓутоа, во небесните книги се наоѓа запис за животот на секој поединец, и врз основа на тоа добро се познати нивните дела и нивниот карактер. Тука е Христос да се залага за оние кои Го избрале за свој Застапник. (1. Јованово 2:1). Повикувајќи се на својата крв, Тој апелира на судот нивните гревови да бидат избришани од небесните записници. Бидејќи местото каде што заседава овој суд се наоѓа на небото, каде што се наоѓа и Божјиот престол, и бидејќи и Христос во улога на бранител тука лично присуствува, од тоа произлегува дека и процесот на судењето се одвива на небото. На сите им се суди според записите за нивниот живот и пресудата ќе биде одговор за делата направени во телото. На овој суд засекогаш ќе се одлучи не само за случаевите на умрените, туку ќе се заврши со испитување на живите, после кое ќе дојде и Христос на земјата да ги земе оние кои ќе се пронајдат како верни и лојални Нему.

**Кој е нашиот Посредник во небесното светилиште? (1. Тимотеј 2:5 и 1. Јованово 2:1).**

ЗАБЕЛЕШКА: „Христовото посредување за човекот во небесната светиња исто толку е важно во планот на спасението колку и Неговата смрт на крстот. Со Својата смрт Тој го започнал делото што по воскресението отишол да Го доврши на небото. Затоа ние мораме со вера да влегуваме зад завесата каде што, “Исус влезе за нас како претходник” (Евреите 6:20). Таму, светлината што доаѓа од крстот на Голгота, посјајно отсјајува. Тука можеме да добиеме појасен преглед во планот на спасението. Она што небото го сторило во планот на спасението на човекот, со ништо не може да се спореди; поднесената жртва ги задоволува сите барања на прекршениот Божји закон. Исус овозможил пристап до престолот на Отецот, и со Негово посредување, искрените желби

на сите што се обраќаат со вера до Него, можат да стигнат до Бога“ (Големата борба 489).

**Кои се сведоци во Божјото присуство? (Матеј 18:10).**

**Според кое мерило на овој суд на сите ќе им биде судено? (Јаков 2:10-12).**

**Чији случаи во овој процес на истражување и судење ќе бидат разгледувани? (1. Петрово 4:17).**

**Дали ќе бидат спасени сите оние кои почнале да живеат христијански живот? (Матеј 24:13; Евреите 3:14. Езекиел 18:24; 33:12,13).**

**Што им овозможува на христијаните сигурна победа над секој грев? (Филипјаните 4:13; 1. Коринтјаните 2:14; Јуда 24 стих).**

**Што ќе биде со имињата на оние кои што нема да се најдат во книгата на животот како победници? (Излез 32:33; Псалм 69:28; Откровение 3:5; Дела на апостолите 3:19).**

ЗАБЕЛЕШКА: Од записот во Божјите книги ќе бидат избришани или нашите гревови или нашите имиња. Ако своите гревови без било какво одлагање ги признаеме и оставиме тогаш можеме да знаеме дека тие ќе бидат избришани од книгите, а нашето име ќе остане запишано.

**Кое сигурно ветување Бог ни го дава дека нашите гревови ќе ни бидат простени? (Јован 1:9).**

**Која е нашата должност со оглед на сериозната истрага на овој суд? (Проповедник 12:13,14).**

ЗАБЕЛЕШКА: Постојат три фази на судот кои што се споменуваат во Светите Списи - истражен суд пред второто Христово доаѓање; суд за изгубениот свет и паднатите ангели кој ќе го врши Христос и светите во текот на илјадагодишниот период по второто Христово доаѓање: и извршниот суд, или казнувањето на непокајаните на завршетокот на тој период. Истражниот суд на небото започнува пред второто Христово доаѓање за да се установи кој е достоин да стане во првото воскресение при Неговото доаѓање, и кој од живите ќе биде преобразен „во еден миг“, кога ќе затруби последната труба. Сето тоа мора да се случи пред Христовото доаѓање, бидејќи кога Тој ќе се појави на облаците повеќе нема да има време за водење на било каква истрага. Извршниот суд ќе настапи после илјадагодишниот период во кој светите ќе ги испитаат сите случаи на непокајаните. (Да се види Откровение 20:4,5 и 1. Коринтјаните 6:1-3). Истражниот суд на светот му е најавен во пораката на првиот ангел од Откровение 14:6,7.

„Тие мораат длабоко и совесно да ги преиспитаат своите срца. Мораат да го отфрлат лекомислениот и суетен дух на кого му се предале многу таканаречени христијани. Сите оние што сакаат да ги совладаат лошите наклоности, што сакаат целосно да загосподарат со нив ги чека уште посериозна борба. Делото на подготовка е лична

задача на секој поединец. Душите не се спасуваат групно, туку поединечно. Побожноста и чистотата на еден не можат да го надоместат недостатокот на овие особини кај другиот. Иако сите народи мораат да излезат пред Бога за да примат суд, сепак Тој, случајот на секој поединец ќе го испита со таква точност како да не постои повеќе ниту едно друго суштество на Земјата. Секој мора да биде испитан и да биде пронајден без мани и недостатоци или слично нешто“ (Големата борба, 489).

„Секоја човечка постапка ќе се разгледа пред Бога и ќе биде регистрирана како верност или пак како неверност. Покрај секое име во небесните книги со стравотна точност ќе биде запишан секој лош збор, секоја себична постапка, секоја неисполнета должност, секој таен грев, секое па дури и највештото прикривање. Занемарувањето на предупредувањата дадени од Бога, укорите, напразно пропуштеното време, неискористените прилики, влијанието на доброто или на злото со своите далекусежни последици - сето тоа верно го запишал ангелот записничар“ (Големата борба, 482).

„Какви свечени мисли! Ден по ден, заминувајќи во неврат, со своите записи ги полни небесните книги. Еднаш изговорениот збор, еднаш направените дела, не можеме никогаш да ги отповикаме. Ангелите го забележале секое добро и зло. Ниту најсилниот освојувач на земјата не е во можност да го поништи извештајот за еден единствен ден. Нашите дела, нашите зборови, дури и нашите најскриени побуди - сето тоа има своја тежина во одлучувањето за нашата судбина, за живот или за смрт. Иако ние таквите поединости можеби и ги забораваме, тие ќе претставуваат сведоштво што ќе не оправда или ќе не осуди“ (Големата борба 486).

„Кога оние што ги кријат или оправдуваат своите гревови би можеле да видат како сатаната ликува над нив, какви зајадливи забелешки поради таквиот нивен живот тој изнесува на Христа и светите ангели, би побрзале да ги признаат своите гревови и да се откажат од нив. Со посредство на недостатоците во нивниот карактер, сатаната настојува да загосподари со целото нивно битие, и знае дека тоа ќе му успее, ако тие своите мани и понатаму ги негуваат. Затоа постојано настојува Христовите следбеници да ги наведе на судбоносно измамлив заклучок дека своите карактерни мани не е можно да ги победат. Но Исус и за нив пред Отецот ги подигнува Своите ранети раце: и секому што сака да Го следи, Тој му порачува: “Доволна ти е Мојата благодат” (2. Коринтјаните 12:9)... Затоа никој нека не мисли дека неговите мани се неизлечиви. Бог во Својата милост ќе ни даде вера и сила да ги победиме“ (Големата борба 489).

## РИЗНИЦА НА ЕВАНГЕЛИЕТО

### Испитен - лист 23 лекција

1. 2300 пророчки денови за кои се зборува во Книгата на пророкот Даниел 8:14 започнуваат во \_\_\_\_\_ година пред Христа, а завршуваат во \_\_\_\_\_ година по Христа.

Тоа нè доведува до дело \_\_\_\_\_ во небесната светиња. Пократкиот период од \_\_\_\_\_ недели или \_\_\_\_\_ години е отсечен од подолгиот период. Тоа пророштво ни го свртува вниманието на делото на \_\_\_\_\_ и завршува

34. година по Христа, тогаш кога еврејскиот народ како нација престанува да биде Божји народ.

2. Светињата се состои од два дела. Тоа се \_\_\_\_\_ и \_\_\_\_\_.

Еднаш годишно, првосвештеникот влегувал во \_\_\_\_\_ за да го заврши делото на \_\_\_\_\_

Во стварноста, Христос влегол во \_\_\_\_\_ на небесната светиња, 1844. година.

3. Наброј барем пет записи кои ќе се наоѓаат покрај нашите имиња во небесните книги:

а) \_\_\_\_\_ б) \_\_\_\_\_

в) \_\_\_\_\_ г) \_\_\_\_\_ д) \_\_\_\_\_

4. Само оние кои ќе \_\_\_\_\_ ќе добијат вечен живот .

5. Зошто е толку важно да го разбереме Христово дело на посредување во небесното светилиште?

---

---

6. Допиши го изоставените зборови или реченици:

а) \_\_\_\_\_ се наши сведоци на небото.

б) Според кое мерило ќе бидеме судени сите: \_\_\_\_\_

в) Имињата на оние кои нема да победат ќе бидат избришани од \_\_\_\_\_

г) Ако се покаеме за нашите гревови и ги оставиме, тие ќе бидат \_\_\_\_\_ од небесните книги.

д) Добрите и праведни дела на оние кои победиле и кои одат со Христа нема да бидат \_\_\_\_\_

7. Како можеме да го оставиме секој грешен збор и дело?

---

8. Според Библијата која е должноста на секој човек?

---

